

## Агенда

### Настан: Работилница за верификација на методологијата и алатките за проценка на капацитетите во образовниот секторот

*Проектна активност 1. Градење на капацитетите на националните институции за креирање, имплементација, следење и известување за секторските реформи врз основа на силни докази и родови анализи*

Датум: 9-ти ноември 2021

Локација: Хотел Арка

Адреса: ул. Битпазарска 90/2, 1000 Скопје

ZOOM: <https://us06web.zoom.us/j/82341707543?pwd=azBaZW9zNG9lYlpuNFIOZTJxVE9ZQT09>

Meeting ID: 823 4170 7543

Passcode: 386728

**Целна публика:** претставници на институциите кои се директно или индиректно вклучени во имплементацијата на проектот ТП на Договорот за изведба на реформи во секторот „ЕУ за млади“ во Северна Македонија – МОН, ЦОВ, ЦСОО, БРО, Агенција за млади и спорт, Државен просветен инспекторат, Агенција за вработување, организации на работодавачи, регионални центри за СОО, синдикат на наставници, провајдери на СОО, провајдери на образование за возрасни, национални и локални младински организации, Центар за доживотно учење.

#### Цели на работилницата:

- Да им се претстави на целните институции и засегнати страни, кои се дел од проценката на капацитети, методологијата за спроведување на проценка на капацитети во образовниот сектор
- Да им се претстават на целните институции и засегнати страни, кои се дел од проценката на капацитети, прашалниците за самопроценка и меѓуинституционална проценка
- Да им се претстави на клучните засегнати страни во образовниот сектор прашалникот за засегнати страни

#### Резултати од работилницата:

- Валидација на методологијата за проценка на капацитети во образовниот сектор
- Валидација на прашалниците за самопроценка и меѓуинституционална проценка
- Валидација на прашалникот за засегнати страни

08.30 – 9:00	Пријавување на учесниците, <i>прием – кафе, чај, грицки</i>
09:00 – 09:15	Прием и воведни изјави ➤ г-ѓа Галиа Божанова – цел на работилницата

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ г-дин Лудмил Ковачев – агенда, методологија и формат на работилницата</li> </ul>
09:15 – 09:45	<p><i>Сесија 1</i> <b>Прашалник за самопроценка на капацитетите на институциите – организација, содржина, упатства за пополнување</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Презентер: Лудмил Ковачев / Сениор НКЕ за обрзование</li> </ul>
09:45 – 10:30	<p><i>Групна сесија 1 (работа во групи, 3 групи)</i> <b>Дискусија за Прашалникот за самопроценка на капацитети на институциите – соодветност – повратни информации, предлози за подобрување, претставување на заклучоците на групата</b></p> <p>Модератор: Лудмил Ковачев / Сениор НКЕ за обрзование</p>
10:30 – 10:45	<p><i>Сесија 2</i> <b>Прашалник за меѓуинституционална проценка на капацитети – организација, содржина, упатства за пополнување</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Презентер: Лудмил Ковачев / Сениор НКЕ за обрзование</li> </ul>
10:45 – 11:15	Кафе пауза
11:15 – 11:45	<p><i>Групна сесија 2 (работа во групи, 3 групи)</i> <b>Дискусија за Прашалникот за меѓуинституционална проценка на капацитети – соодветност – повратни информации, предлози за подобрување, претставување на заклучоците на групата</b></p> <p>Модератор: Лудмил Ковачев / Сениор НКЕ за обрзование</p>
11:45 – 12:00	<p><i>Сесија 3</i> <b>Прашалник за засегнати страни – организација, содржина, упатства за пополнување</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Презентер: Лудмил Ковачев / Сениор НКЕ за обрзование</li> </ul>
12:00 – 13:00	Ручек
13:00 – 13:30	<p><i>Групна сесија 3 (работа во групи, 3 групи)</i> <b>Дискусија за Прашалникот за засегнати страни – соодветност – повратни информации, предлози за подобрување, претставување за заклучоците на групата</b></p> <p>Модератор: Лудмил Ковачев / Сениор НКЕ за обрзование</p>
13:30 – 14:00	<p><i>Сесија 4</i> <b>Дополнителни пристапи и алатки за истражување кои се планирани да се користат во процесот на проценка на капацитети – дефиниција, цели, упатства за имплементација</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Презентер: Лудмил Ковачев / Сениор НКЕ за обрзование</li> </ul>
14:00 – 14:15	<p>Заклучоци и завршни зборови</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Учесници</li> <li>➤ Експерти</li> </ul> <p><i>Затварање на настанот</i></p>